

Променлива каматна стапка

Станбен кредит

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **1,69** п.п., но не пониско од 5,90%.

Станбен кредит - “Нов дом – Нов почеток”

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **1,29** п.п., но не пониско од 5,50%.

Ризико Станбен кредит

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **1,49** п.п., но не пониско од 5,70%.

Ризико Станбен кредит - “Нов дом – Нов почеток”

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **1,09** п.п., но не пониско од 5,30%.

Хипотекарен кредит

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **2,29** п.п., но не пониско од 6,50%.

Ризико Хипотекарен кредит

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **2,09** п.п., но не пониско од 6,30%.

Кредитни картички

Променливата каматна стапка е формирана од референтна каматна стапка за благајнички записи објавена од НБРМ за последно полугодие +8 п.п.

Дозволено пречекорување

Променливата каматна стапка е формирана од референтна каматна стапка за благајнички записи објавена од НБРМ за последно полугодие +8 п.п.

- СКИБОР (1м – шестмесечен просек) со важност од 01.01- 30.06.2026г. *за склучени договори пред 01.12.2022 година	4,20%
- СКИБОР (1м – тримесечен просек) со важност од 01.01- 30.06.2026г. *за склучени договори од 01.12.2022 година	4,21%
- Еурибор (1м - шестмесечен просек) со важност од 01.01- 30.06.2026г. *за склучени договори пред 01.12.2022 година	1,90%